



КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АҚ СКОПЈЕ

**БАРАЊЕ ЗА ГОТОВИНСКИ КРЕДИТ ВРЗ ОСНОВА НА ХИПОТЕКА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ**  
 денарски кредит  денарски кредит со ЕУР клаузула  
**KËRKESË PËR KREDI NË TË GATSHME NË BAZË TË HIPOTEKËS SË PASURISË SË PATUNDSHME**  
 kredi në denarë  kredi në denarë me klauzolë EUR

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ/ ТË DHËNAT PERSONALE TË KREDIKËRKUESIT				
Име/Emri:		Презиме/Mbiemri:		
ЕМБГ/NUAQ:		Идентификација: <input type="checkbox"/> Лична карта <input type="checkbox"/> Пасош Identifikimi: <input type="checkbox"/> Letërnjoftimi <input type="checkbox"/> Pasaporta		Рег. бр. Nr. regj.
Адреса (од л.к): Adresa (nga l.nj.):		Место/Vendi:	Град/Qyteti:	Држава/Shteti:
Контакт адреса: Adresa për kontakt:		Место/Vendi:	Град/Qyteti:	Држава/Shteti:
Стручна подготовка*: <input type="checkbox"/> ВСП <input type="checkbox"/> ВШП <input type="checkbox"/> ССП <input type="checkbox"/> НСП Përgatitja profesionale*: <input type="checkbox"/> PLA <input type="checkbox"/> PSHL <input type="checkbox"/> PSHM <input type="checkbox"/> PPP		Брачна состојба*: <input type="checkbox"/> во брак <input type="checkbox"/> разведен/а <input type="checkbox"/> останато Gjendja martesore*: <input type="checkbox"/> martuar <input type="checkbox"/> e shkurorëzuar <input type="checkbox"/> tjetër		Број на издржувани членови: Numri i anëtarëve që mban:
Телефон/Telefoni:		Мобилен/Mobili:	Е-маил/e-mail:	
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ НА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ/ ТË DHËNAT MBI EKSPOZIMIN KREDITOR TË SUBJKETEVE NË LIDHJE ME KREDIKËRKUESIN				
Дали имате основачки влог од 20% или над 20% од капиталот во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА				
Назив на субјектот: _____ Матичен број: _____				
А кени депозити темелими преј 20% ose mbi 20% të kapitalit në ndonjë subjekt juridik: <input type="checkbox"/> JO <input type="checkbox"/> PO				
Emri i subjektit: _____ Numri амë: _____				
Дали сте член во орган на управување или застапување во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА				
Назив на субјектот: _____ Матичен број: _____				
А јени анëтар i organit drejtues ose përfaqësoni ndonjë subjekt juridik: <input type="checkbox"/> JO <input type="checkbox"/> PO				
Emri i subjektit: _____ Numri амë: _____				
Податоци за членови на потесно семејство: (Име, презиме и ЕМБГ) Të dhëna për anëtarët e ngushtë të familjes: (Emri she mbiemri NUAQ)		Мајка/Nëna:	Татко/Babai:	Сопруг/а: Bashkëshorti/ja:
ЕМБГ/NUAQ:		ЕМБГ/NUAQ:	ЕМБГ/NUAQ:	Дете: Fëmija: Дете: Fëmija:
ЕМБГ/NUAQ:		ЕМБГ/NUAQ:	ЕМБГ/NUAQ:	ЕМБГ/NUAQ: ЕМБГ/NUAQ:
ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ / ТË DHËNAT PËR PUNËSIMIN				
Назив на претпријатието/Emri i ndërmarrjes:				Број на вработени: Numri i të punësuarve:
Сектор: <input type="checkbox"/> Приватен <input type="checkbox"/> Јавен <input type="checkbox"/> Останато Sektori: <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> Publik <input type="checkbox"/> Tjetër		Вкупен стаж _____ години, од тоа во сегашното претпријатие _____ години Gjithshë përvoja _____ viti, nga këtë në ndërmarrjen aktuale _____ vite		
Работно место:/Vendi i punës: _____ Плата прима преку: <input type="checkbox"/> КБ на с-ка _____ <input type="checkbox"/> Останато Rrogë merr nga : <input type="checkbox"/> BK në llog, _____ <input type="checkbox"/> Tjetër				
ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНО - ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ /ТË DHËNAT PËR GJENDJEN PRONËSORO-FINANCIARE TË KREDIKËRKUESIT				
Опис на недвижност: <input type="checkbox"/> куќа <input type="checkbox"/> стан <input type="checkbox"/> виленица <input type="checkbox"/> земјиште <input type="checkbox"/> друго _____ сопственост _____ % Возило: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не				
Përshkrimi i patundshmërive: <input type="checkbox"/> shtëpi <input type="checkbox"/> banesë <input type="checkbox"/> vikendstëpizë <input type="checkbox"/> tokë _____ tjetër në pronësi _____ % Automjetet: <input type="checkbox"/> Po <input type="checkbox"/> Jo				
Месечни приходи: Të hyrat mujore:	Нето плата: Rroga neto:	Закупнини: Qiradhënie:	Други приходи: Të hyrat tjera:	Вкупно: Gjithshëj:
Месечни расходи: Të dalat mujore:	Закупнини: Qiradhënie:	Осигурување: Sigurime:	Други трошоци: Shpenzime tjera:	Вкупно: Gjithshëj:
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ /ТË DHËNAT PËR KREDINË				
Баран износ за рамковен револвинг кредит – лимит _____ денари /Shuma e kërkuar në kredinë kornizë revolving - limiti: _____ denar				
Баран износ на кредитот: _____ денари / Shuma e kërkuar e kredisë: _____ denarë			Рок на оплата: _____ година /Afati i pagesës: _____ viti	
Начин на отплата: <input type="checkbox"/> Административна забрана од плата <input type="checkbox"/> Траен налог од трансакциска сметка Mënyra e pagesës: <input type="checkbox"/> Ndalesë administrative nga rroga <input type="checkbox"/> Urdhërpagesë periodike të llogarisë së transaksionit				
Средствата од одобриениот кредит да се исплатат на трансакциска сметка број: _____ Mjetet e kredisë së lejuar të paguhen në llogarinë e transaksionit nr: _____				
Понудено обезбедување: хипотека на недвижен имот <input type="checkbox"/> куќа <input type="checkbox"/> стан <input type="checkbox"/> деловен простор <input type="checkbox"/> друго/ Sigurimi i ofruar: hipotekë e pasurisë së patundshme <input type="checkbox"/> shtëpi <input type="checkbox"/> banesë <input type="checkbox"/> hapësirë afariste <input type="checkbox"/> tjetër				
Во објектот што се заложува, заложникот должник: <input type="checkbox"/> живее <input type="checkbox"/> ќе живее <input type="checkbox"/> ќе го издава под наем за живеење <input type="checkbox"/> останато Në objektin e lënë peng, debitori peng: <input type="checkbox"/> banon <input type="checkbox"/> do të banojë <input type="checkbox"/> do ta japë mri qira për banim <input type="checkbox"/> tjetër				

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛ 1 ТË DHËNAT PERSONALE TË КО-КРЕДИКËRKUESIT 1				ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛ 2 ТË DHËNAT PERSONALE TË КО-КРЕДИКËRKUESIT 2			
Име и презиме: Emri dhe mbiemri:				Име и презиме: Emri dhe mbiemri:			
Адреса: Adresa:				Адреса: Adresa:			
ЕМБГ/ NUJAJ:		Л.К бр. L.nj.nr.		ЕМБГ: NUJAJ:		Л.К бр L.nj.nr.	
Стручна подготовка*: ВСП, ВШП, ССП, НСП Përgatitja profesionale*: PLA, PSHL, PSHM, PPP		Број на издржувани членови: Numri i anëtarëve që mban:		Стручна подготовка*: ВСП, ВШП, ССП, НСП Përgatitja profesionale*: PLA, PSHL, PSHM, PPP		Број на издржувани членови: Numri i anëtarëve që mban:	
Месечни приходи: Të hyrat mujore:	Нето плата: Rroga neto:	Закупнини: Qiradhënie:	Други приходи: Të hyrat tjera:	Месечни приходи: Të hyrat mujore:	Нето плата: Rroga neto:	Закупнини: Qiradhënie:	Други приходи: Të hyrat tjera:
Месечни расходи: Të dalat mujore:	Закупнини: Qiradhënie:	Осигурување: Sigurime:	Други расходи: Të dalat tjera:	Месечни расходи: Të dalat mujore:	Закупнини: Qiradhënie:	Осигурување: Sigurime:	Други расходи: Të dalat tjera:
Дали имате основачки влог од 20% или над 20% од капиталот во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА				Дали имате основачки влог од 20% или над 20% од капиталот во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА			
Назив на субјектот: _____ Матичен број: _____				Назив на субјектот: _____ Матичен број: _____			
А кени депозити темелими преј 20% ose mbi 20% të kapitalit në ndonjë subjekt juridik: <input type="checkbox"/> JO <input type="checkbox"/> PO				А кени депозити темелими преј 20% ose mbi 20% të kapitalit në ndonjë subjekt juridik: <input type="checkbox"/> JO <input type="checkbox"/> PO			
Emri i subjektit: _____ Numri амë: _____				Emri i subjektit: _____ Numri амë: _____			
Дали сте член во орган на управување или застапување во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА				Дали сте член во орган на управување или застапување во некој правен субјект: <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> ДА			
Назив на субјектот: _____ Матичен број: _____				Назив на субјектот: _____ Матичен број: _____			
А јени анëтар i organit drejtues ose përfaqësoni ndonjë subjekt juridik: <input type="checkbox"/> JO <input type="checkbox"/> PO				А јени анëтар i organit drejtues ose përfaqësoni ndonjë subjekt juridik: <input type="checkbox"/> JO <input type="checkbox"/> PO			
Emri i subjektit: _____ Numri амë: _____				Emri i subjektit: _____ Numri амë: _____			
Податоци за членови на потесно семејство (Име и презиме и ЕМБГ): Të dhënat për pjesëtarët e familjes së ngushtë (Emri dhe mbiemri dhe NUAQ):				Податоци за членови на потесно семејство (Име и презиме и ЕМБГ): Të dhënat për pjesëtarët e familjes së ngushtë (Emri dhe mbiemri dhe NUAQ):			
Мајка/ Nëna:		Татко/Babai:		Мајка/ Nëna:		Татко/Babai:	
Сопруг/а/ Bashkëshorti/ja		Деца Fëmijët:		Сопруг/а/ Bashkëshorti/ja:		Деца/ Fëmijët:	
Телефон/Telefoni:		Мобилен/Mobili:		Телефон/Telefoni:		Мобилен/Mobili:	
Е-маил/e-mail:		Е-маил/e-mail:		Е-маил/e-mail:		Е-маил/e-mail:	
Потпис: Кредитобарател Nënshkrimi: Kredikërkuesi 1		Потпис: Кокредитобарател 1 Nënshkrimi: Kredikërkuesi 1		Потпис: Кокредитобарател 2 Nënshkrimi: Kredikërkuesi 2		Место/Vendi: Datum/Data:	

Податоците обележани со \* се незадолжителни и истите не мора да бидат пополнети. Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците. Информирањето сум дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на лични податоци. Информирањето сум за условите на кредитот и истите ги прифаќам. Средствата од одобриениот кредит нема да ги употребувам за подмирување на доспелени обврски или обврски кои доспелеаат во рок од 30 дена кон Комерцијална банка АД Скопје, ниту за купување на акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје.

Тë dhënat e shënuara me \* nuk janë të detyrueshme dhe nuk janë të nevojshme për t'u plotësuar. Vërtetoj se informacioni i deklaruar më sipër është i saktë dhe do ta informoj Bankën për çdo ndryshim të të dhënave. Jam i informuar se Banka do t'i përdorë të dhënat e mia personale në pajtim me rregullativën ligjore dhe rregullat e Bankës për mbrojtjen e të dhënave personale. Jam i informuar për kushtet e kredisë dhe të njëjtat i pranoj. Mjetet nga kredia e miratuar nuk do t'i përdorë për të shlyer ndonjë detyrim të papaqur ose detyrime që duhet bërë brenda 30 ditëve ndaj Bankës komerciale SHA Shkup, e as për blerjen e aksioneve të Bankës komerciale SHA Shkup.

Пополнува Банката: \_\_\_\_\_ Барањето го примил: \_\_\_\_\_ Датум: \_\_\_\_\_  
 E plotëson Banka: \_\_\_\_\_ Kërkesën e pranoi: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

(назив и штембил на претпријатието  
или друго правно лице )  
(emri dhe faksimili i ndërmarrjes  
Ose i personit tjetër juridik )

Бр/Нр.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС И ИЗНОС НА ПЛАТА  
ЗАВЕРЕНА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ  
VËRTETIM PËR MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE  
I VËRTETUAR NGA NDËRMARRJA OSE PERSON TJETËR JURIDIK  
ЗА  КРЕДИТОБАРАТЕЛ  КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛ 1  КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛ 2  
PËR  KREDIKËRKUESIN  KO-KREDIKËRKUESIN 1  KO-KREDIKËRKUESIN 2**

(означете го полето за кого се однесува потврдата)shënoni në fushë kujt i dedikohet vërtetimi)

**I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ:ТË ДНËНАТ Е PËRGJITHSHME:**

Име и презиме: Emri dhe mbiemri:	Адреса (од л.к): Adresa (nga l.nj.):	Датум и место на раѓање: Data dhe vendi i lindjes:		
ЕМБГ/NUAQ:	Лична карта број/ Nr. i letërnjoftimit:			
Назив на претпријатието: Emri i ndërmarrjes:	Адреса на претпријатието: Adresa e ndërmarrjes:			
Даночен број: Numri tatimor:	Матичен број: Numri amë:	телефон: telefoni:	факс: faksi:	Е-маил: e-mail:
Жиро сметка/ Llogaria rrjedhëse:		Депонент на/Deponent në:		
Работно место _____, вкупен стаж _____ години, од тоа во сегашното претпријатието _____ години Vendi i punës _____, përvoja gjithsej _____ vite, sa nga këto në ndërmarrjen aktuale _____ vite				

**I. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБРСКИ ОД ПЛАТА: /TË ДНËНА PËR RROGËN DHE DETYRIMET NGA RROGA:**

Потврдуваме дека лицето е во редовен работен однос на неопределено време и дека просечната месечна плата остварена во претходните три месеци изнесува: /Vërtetojmë se personi është në marrëdhënie të rregullt pune në kohë të pacaktuar dhe rroga mesatare mujore e realizuar në tre muajt e kaluar arrin:

Ден \_\_\_\_\_ со букви \_\_\_\_\_

Деп. \_\_\_\_\_ ме фjalë \_\_\_\_\_

**ОБВРСКИ ОД ПЛАТА  
DETYRIME NGA RROGA**

ВКУПЕН ИЗНОС  
SHUMA GJITHËSEJ

а) по судски забрани  
me ndalesë gjyqësore

б) ПО ЗАБРАНА ЗА :  
ME NDALESË PËR :

-СТАНБЕНИ КРЕДИТИ  
-KREDI BANESORE

-ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ  
-KREDI KONSUMATORE

- ДРУГ КРЕДИТ  
- KREDI TJETËR

в) ДРУГИ ЗАБРАНИ  
NDALESA TË TJERA

**МЕСЕЧНА ПАТА ПО ОБВРСКИ  
KËSTI DETYRIMOR MUJOR**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Раководител на  
финансиска служба

М.П.

Директор на претпријатието или  
друго правно лице

Удхëheqëси i  
shërbimit financiar

V.V.

Drejtori i ndërmarrjes ose  
person tjetër juridik

**Потребни документи кон барањето за кредит:**

1. Фотокопии од валидни лични карти од кредитобарателите и заложните должници
2. За вработени во приватни фирми прифатливи за Банката – образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци
3. Солвентност на жиро сметка за приватна фирма депонент на друга банка
4. Талон од последна пензија од КБ за баратели пензионери
5. Имотен лист за недвижниот имот што се нуди како обезбедување
6. Извод од матична книга на родени / венчани од кредитобарателите и заложните должници
7. Последна годишна даночна пријава како доказ за дополнителни приходи
8. Полиса за осигурување на заложениот недвижен имот, винкулирана во корист на Банката (пред користење на средствата од одобриениот кредит)

Потврдата ја заверува претпријатието или друго правно лице

**Dokumentet e nevojshme bashkëngjitur kërkesës së kredisë:**

1. Fotokopja e letërnjoftimeve të vlefshme nga kredikërkuesi dhe debitorët e pengut
2. Për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën – formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga DHP) për 3 muajt e fundit
3. Aftësia paguese në llogari rrjedhëse për firmën private deponitues në bankë tjetër
4. Triskë nga pensioni i fundit nga BK për kërkues pensionistë
5. Listë pronësie për pasurinë e patundshme që ofrohet si sigurim
6. Certifikata nga libri amë të lindurve / kurorëzuarve nga kredikërkuesit dhe debitorët e pengut
7. Fletëparaqitje tatimi për vitin e kaluar si dëshmi të të ardhurave shtesë
8. Policë sigurimi për pronën e patundshme peng, vinkuluar në favor të Bankës (para përdorimit të mjeteve të kredisë së miratuar)

Vërtetimin e certifikon ndërmarrja ose personi tjetër juridik

(назив и штембил на претпријатието или друго правно лице )  
Бр. \_\_\_\_\_

ДО  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА  
АД СКОПЈЕ

РЕШЕНИЕ

За извршување врз плата-административна забрана на кредитокорисник

На основа на писмена изјава - согласност на работникот \_\_\_\_\_, да се стави административна забрана на плата во корист на **Комерцијална банка АД Скопје** (согласно законската регулатива) за отплата на кредит по Договор бр. \_\_\_\_\_, се обврзуваме дека по доставувањето на ова Решение, во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечен ануитет на износ од \_\_\_\_\_ ден. за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_, т.е. до конечна отплата на кредитот согласно Договорот за кредит. Првиот ануитет достасува на \_\_\_\_\_.

Месечниот ануитет може да се менува согласно Договорот за кредит, според известување на Банката.

Уплатата ќе се врши во корист на **жиро сметка на Комерцијална банка АД Скопје 30000000000133, ЕДБ 4030989254937 депонент на НБРМ, за сметка \_\_\_\_\_**

(кредитна партија на корисникот)

2. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Банката дека кредитот е целосно отплатен.

3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, **износот на евентуалните трошоци** (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката.

4. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок од **8 дена** по настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со целокупната кредитна документација на новиот работодавач.

5. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот потврдуваме дека:

- има / нема друга административна забрана или постапка за ставање на истата,

- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност, за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот.

(Emri dhe faksimili i ndërmarrjes ose i personit tjetër juridik )

Nr. \_\_\_\_\_

Deri te  
BANKA KOMERCIALE  
SHA SHKUP

VENDIM

Пër realizim ndaj rrogës-ndalesës administrative të kredishfrytëzuesit

Në bazë të deklaratës me shkrim – pëlqimin e punëtorit \_\_\_\_\_, të vendoset ndalesë administrative në rrogë në dobi të Bankës komerciale SHA Shkup (në pajtim me rregullativën ligjore) për shlyerjen e kredisë sipas marrëveshjes nr. \_\_\_\_\_, obligohemi se pas dorëzimit të këtij Vendimi, në tërësi do të bëjmë ndalesë, edhe atë:

1. Mbjatjen e anuitetit mujor në shumën prej \_\_\_\_\_ ден. Për periudhën nga \_\_\_\_\_ deri \_\_\_\_\_, respektivisht deri në shlyerjen përfundimtare të kredisë në pajtim me Marrëveshjen për kredi. Anuiteti i parë mbrin më \_\_\_\_\_.

Anuiteti mujor mund të ndryshohet në pajtim me Marrëveshjen për kredi, sipas njoftimeve të Bankës.

Pagesa do të bëhet në dobi të llogarisë rrjedhëse të Bankës komerciale **SHA Shkup 30000000000133, NUT 4030989254937 depozitues i BPRM, për llogarinë \_\_\_\_\_**

(transhi kreditor i shfrytëzuesit)

2. Kjo ndalesë do të jetë në fuqi deri sa nuk marim njoftim me shkrim nga Banka se kredia është shlyer plotësisht.

3. Obligohemi për ta mbajtur nga rroga e punëtorit vlerën për **ndonjë kosto eventuale** (interese me pak te paguara, interes me dënim, dënime t kontraktuara dhe paralajmërim etj.), që do të dalin për shkak të shlyerjes së parregullt të kredisë, bazuar në përllogaritjen e dorëzuar përfundimtare – të raportuar nga Banka

4. Obligohemi që ta informojmë Bankën në lidhje me ndërprerjen eventuale të marrëdhënies së punës te punëtorit për çfarëdo arsye, për krijimin e marrëdhënies ligjore me një person tjetër apo daljen në pension në **afat prej 8 ditës** pas ndryshimit të ndodhur dhe ta dorëzojmë vendimin për ndalesën administrative të rrogës me gjithë dokumentacionin e kredisë punëdhënësit të ri.

5. Në momentin e nxjerrjes së vendimit për ndalesën administrative të rrogës të punëtorit vërtetojmë se:

- Ka / nuk ka ndalesë ose procedurë tjetër administrative për vendosjen e njëjtë,

- Nuk ka vendim për shlyerjen e kërkesave mbi bazën e mbajtjes ligjore, për kompensim të dëmit të shkaktuar në lidhje me keqësimin e shëndetit ose zvogëlimit respektivisht humbjes së aftësisë për punë, për kompensimin e dëmit në bazë humbjes së mbështetjes për shkak të vdekjes së mbajtësit.

Потписи на овластени лица  
Nënshkrimet e personave të autorizuar

Раководител на  
Финансиска служба  
Удһеһеқәси  
Shërbimit financiar

М.П  
V.V

Директор на правно лице  
Drejtori i personit juridik

ИЗЈАВА – СОГЛАСНОСТ

за донесување на Решение за административна забрана

Од кредитокорисник \_\_\_\_\_, со живеалиште на \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ и л. карта бр. \_\_\_\_\_

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ во работен однос со работодавачот \_\_\_\_\_ на работно место \_\_\_\_\_, а заради обезбедување на наплата на кредитот по Договор бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година, ја давам следната

СОГЛАСНОСТ

1. На мојата плата што ја примам кај работодавачот \_\_\_\_\_ согласен сум да се стави административна забрана за отплата на обврските по цитираниот Договор за кредит, во висина на месечниот ануитет односно променетиот месечен ануитет, најмногу по една половина од платата за односниот месец.

2. Го овластувам работодавачот да ги уплатува средствата што ќе се запираат од мојата плата на **жиро сметка на Комерцијална банка АД Скопје број 30000000000133, ЕДБ 4030989254937 депонент на НБРМ, за сметка \_\_\_\_\_** (кредитна партија).

3. Согласен сум, доколку се вработам кај друг работодавач, оваа административна забрана што е ставена врз мојата плата, сегашниот работодавач да ја достави на новиот работодавач, заедно со документацијата за кредитот и известувајте за наплатените износи и за тоа да ја известите **Комерцијална банка АД Скопје**.

4. Изјавувам дека немам задршки врз мојата плата, заради намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штетата настаната по основ на нарушување на здравјето или по основ на намалување односно загубување на работната способност и за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот, кое е определено по ставањето на оваа забрана.

ДЕКЛАРАТË – PËLQIM

Për miratimin e Vendimit për ndalesë administrative

Nga shfrytëzuesi \_\_\_\_\_, me vendbanim në \_\_\_\_\_, me NUAQ \_\_\_\_\_ dhe nr. i Inj. \_\_\_\_\_

Unë, poshtënëshkruesi \_\_\_\_\_ në marrëdhënie pune me punëdhënësin \_\_\_\_\_ në vendin e punës \_\_\_\_\_, për shkak të sigurimit të pagesës për kredinë sipas Marrëveshjes nr. \_\_\_\_\_ prej \_\_\_\_\_ viti, jap këtë

PËLQIM

1. Në rrogën time që e marr të punëdhënësi \_\_\_\_\_ pajtohem që të vendoset ndalesë administrative për shlyerjen e detyrimeve sipas Vendimit të cituar për kredinë, në shumën e anuitetit mujor, respektivisht të anuitetit të ndryshuar mujor, më së shumti nga gjysma e rrogës për muajin vijues.

2. E autorizoj punëdhënësin që t'i paguajë mjetet që do të ndalen nga rroga ime në **llogarinë rrjedhëse të Bankës komerciale SHA Shkup numër 30000000000133, NUT 4030989254937 depozitues në BPRM, për llogarinë \_\_\_\_\_** (transhi kreditor)

3. Pajtohem që, nëse punësohem tek një punëdhënëс tjetër, kjo ndalesë administrative që është vendosur mbi rrogën time, punëdhënësi aktual ta paraqesë tek punëdhënësi i ri, së bashku me dokumentacionin për kredinë dhe vlerën e paguar dhe për këtë ta informojë **Bankën Komerciale SHA Shkup**.

4. Deklaroj se nuk kam asnjë mbajtje mbi rrogën time, për shkak të pretendimeve për shlyerjen e kërkesave mbi bazën e mbajtjes ligjore, për kompensim të dëmit të shkaktuar në lidhje me keqësimin e shëndetit ose uljes apo humbjes së aftësisë për punë, për kompensimin e dëmit në bazë humbjes së mbështetjes për shkak të vdekjes së mbajtësit, që është përcaktuar pas vendosjes së ndalesës.

\_\_\_\_\_201\_ година

КОРИСНИК НА КРЕДИТОТ  
SHFRYTËZUESI

(име презиме и потпис)  
(emri dhe mbiemri)

**СОГЛАСНОСТ**  
**ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД**  
**МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)**  
**РАЈТИМ**

PËR DORËZIMIN E RAPORTIT NGA BYROJA MAQEDONASE E KREDITIT (BMK)

<b>Пополнува физичко лице</b> <b>E plotëson subjekti fizik</b>												
Име и презиме Emri dhe mbiemri												
Адреса Adresa												
ЕМБГ NUAQ#												

Со цел за:  
Me qëllim të:

Давам согласност на  
Pajtohem

(назив на Корисникот на податоци)  
(emërtimi i Shfrytëzuesit të të dhënave)

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.

të pranojë raport për gjendjen faktike të detyrimeve të mia, enkas për qëllimin dhe për periudhën e lartshënuar.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај  
Llojet e raporteve: Raport minimal, Raport për detyrimet e arritura dhe të paraguara, Raport bazik, Raport në detaje për detyrim, Raport përmbledhës, Raport mbikëqyrës.

Запознат/а сум дека:

1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја osporam точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци..
4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

\*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).

\*Pajtimi jepet në përputhje me Ligjin për byron e kreditit („Gazeta Zyrtare e RM“nr.81/08 dhe 24/11) dhe Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta Zyrtare e RM“nr. 07/05, 103/08 dhe 124/10).

#

Jam i/e njoftuar se:

1. BMK mund të përgatisë dhe të dorëzojë Raport për shfrytëzimin e të dhënave vetëm me njoftimin tim paraprak.
2. Kam të drejtë t'i shqyrtoj të dhënat e mbajtura në BMK, si dhe ta kontestojë saktësinë dhe plotësinë e çdo informacioni të përfshirë në raport.
3. BMK nuk mbanë përgjegjësi për përmbajtjen e të dhënave të raportit, ose për çfarëdolloj aktiviteti të pavolitshëm të ndërmarrë nga Shfrytëzuesi i të dhënave ndaj meje, të bazuar plotësisht, ose tërësisht në këtë raport, përveç në rast të dorëzimit të të dhënave të rrejshme me qëllim shkaktimin e dëmit ndaj meje, ose ndaj shfrytëzuesit të të dhënave.
4. BMK i fshin të dhënat e mia pas kalimit të 5 viteve nga pagesa e detyrimit, ose mbylljes së llogarisë.
5. Nëpërmjet deklaratës me shkrim kam të drejtë ta tërheq këtë pajtim.

---

(Место и датум)  
(vendi dhe data)

---

(Давател на согласност)  
(dhënësi i pajtimit)

\*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).

\*Пajtimi jepet në përputhje me Ligjin për byron e kreditit („Gazeta Zyrtare e RM“nr.81/08 dhe 24/11) dhe Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale („Gazeta Zyrtare e RM“nr. 07/05, 103/08 dhe 124/10).

#